

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „Пари за секого со Флекс кредит”

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Приредувач на наградната игра

Приредувач на наградната игра „Пари за секого со Флекс кредит” (“Наградна игра”) е Финансиско друштво ФЛЕКС КРЕДИТ ДОО Скопје, со седиште на ул. Интернационални Бригади бр.15 кат 7, 1000 Скопје, со ЕМБС 7422369 и ЕДБ 4057020549897 (“Приредувач”).

Наградната игра ќе се приредува согласно овие правила и услови за наградна игра (“Правила”) и согласно применливите законски прописи.

Овие Правила се задолжителни за учесниците и истите ќе бидат објавени и ќе се применуваат по добивање на дозвола од Министерот за финансии на Република Северна Македонија, а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за доделување на наградите.

1.2. Цел на Наградната игра

Наградната игра се приредува со цел рекламирање и промоција на кредитите кои ги нуди Приредувачот на територијата на Република Северна Македонија и тоа:

- Кредит 0 % камата во износ од 5.000 денари до 12.000 денари;
- Потрошувачки кредит на рати во износ од 5.000 денари до 150.000 денари;
- Кредит до плата во износ од 5.000 денари до 20.000 денари;
- Бизнис кредит во износ од 15.000 денари до 150.000 денари.

1.3. Официјално име на Наградната игра

Официјалното име на Наградната игра е „Пари за секого со Флекс Кредит”.

1.4. Времетраење на Наградната игра

Наградната игра ќе започне од 25.03.2022 година (сметано од 00:01 часот) и ќе трае до 24.05.2022 година (сметано до 23:59 часот).

1.5. Територија на која се спроведува Наградната игра

Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Северна Македонија.

1.6. Информирање на учесниците за Правилата на Наградната игра

Правилата на Наградната игра, начинот и условите за учество во Наградната игра, како и нејзиното времетраење, Приредувачот ќе ги објави на неговата официјална веб страна <https://flexcredit.mk/> и фејсбук профил- https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py_c, пред започнување на Наградната игра.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

2.1. Право на учество во Наградната игра имаат сите државјани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат општите и посебни услови на Наградната игра.

- *Општи услови:*

Лицето да е на возраст помеѓу 18 и 70 години, да поседува валиден документ за идентификација, трансакциска сметка, ЕЗБО од здравствена легитимација/книшка, мобилен број и електронска адреса (e-mail).

- *Посебни услови:*

- Со право на учество во Наградната игра, се стекнува секое лице - кредитокорисник, кое ќе склучи договор за кредит од продуктите на Приредувачот и тоа кредит со 0% камата во износ од 5.000 денари до 12.000 денари, потрошувачки кредит на рати во износ од 5.000 денари до 150.000 денари или/и кредит до плата во износ од 5.000 денари до 20.000 денари, и/или Бизнис кредит во износ од 15.000 денари до 150.000 денари во периодот од **25.03.2022 година до 24.05.2022 година.**

ОДОБРУВАЊЕТО НА КРЕДИТИТЕ СЕ СПРОВЕДУВА СОГЛАСНО УСЛОВИТЕ И ПОЛИТИКАТА НА ПРИРЕДУВАЧОТ ОБЈАВЕНИ НА ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА НА ПРИРЕДУВАЧОТ <https://flexcredit.mk/>.

Секој склучен договор за кредит од погоре наведените продукти, има свој единствен број на кредит, со кој кредитокорисникот учество во Наградната игра. Секој договор за кредит склучен согласно чл.2.1. од овие Правила учествува во Наградната игра. Не е предвидена посебна регистрација на кредитокорисниците заради учество во Наградната игра.

Кредитокорисниците имаат право да бидат изземени од учество во Наградната игра. Кредитокорисникот може при склучување на договорот за кредит согласно чл.2.1 од овие Правила или до денот на извлекувањето на Наградата, да потпише изјава за изземање од учество во Наградната игра, на образец обезбеден од кредитокорисникот или при електронско аплицирање за кредит, со обележување на полето за изземање од учество во Наградната игра.

Бројот на кредитот за кој кредитокорисникот побарал изземање од Наградната игра нема да учествува во извлекувањето на Наградата.

2.2. Во Наградната игра немаат право на учество броевите на кредит кои произлегуваат од договори за кредит кои нема да бидат склучени, како и кои ќе бидат откажани согласно одредбите на Законот за заштита на потрошувачите при потрошувачките кредити. Единствените броеви на кредит кои ќе земат учество во Наградната игра, а до денот на извлекувањето на Наградата ќе бидат откажани Договорите за кредит од кои истите произлегуваат, ќе бидат дисквалификувани од Наградната игра (немаат право на понатамошно учество во Наградната игра, ниту право на награда).

2.3. Во Наградната игра забрана за учество имаат лицата кои се вработени кај Приредувачот и членовите на нивните потесни семејства.

3. ТЕК НА ПОСТАПКАТА НА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Со секој добиен кредит под условите наведени во точка 2.1. од овие Правила и согласно условите и политиката на Приредувачот, кредитокорисникот добива единствен број на кредит, кој број по автоматизам, освен кога не е побарано изземање од учество, учествува во Наградната игра и ќе биде дел од извлекувањето за Наградите.

Нема ограничување во бројот на кредити со кои едно лице може да учествува во Наградната игра.

4. НАГРАДЕН ФОНД И ИЗВЛЕКУВАЊЕ

4.1. Награден фонд

Наградниот фонд се состои од 18 (осумнаесет) вредносни ваучери:

- Девет вредносни ваучери во износ по 5.000,00 (пет илјади) денари, односно вкупен износ на ваучерите 45.000,00 (четириесет и пет илјади) денари („**Награден ваучер од 5000 денари**”);
- Шест вредносни ваучери во износ по 10.000,00 (десет илјади) денари, односно вкупен износ на ваучерите 60.000,00 (шеесет илјади) денари („**Награден ваучер од 10000 денари**”);
- Три вредносни ваучери во износ по 30.000,00 (триесет илјади) денари, односно вкупен износ на ваучерите 90.000,00 (деведесет илјади) денари („**Награден ваучер од 30000 денари**”).

Вкупниот фонд на наградните вредносни ваучери изнесува 195.000,00 денари.

Добитникот во Наградната игра нема право да бара награда од различна вредност од ваучерите определени во овие Правила.

Замена на Наградата вредносен ваучер со други предмети или друга противвредност не е дозволена.

4.2. Извлекување

18 (осумнаесет) наградни вредносни ваучери ќе се извлекуваат во различен период, односно сите кредитокорисници кои склучиле договор за кредит во периодот наведен во точка 1.4. ќе бидат дел од извлекувањето на главните награди. Наградните вредносни ваучери ќе се извлекуваат во 3 (три) фази и тоа:

- Првите шест вредносни ваучери, односно еден вредносен ваучер од 30.000,00 денари, два вредносни ваучери од 10.000,00 денари и три вредносни ваучери од 5.000,00 денари ќе се извлекуваат на 15.04.2022 година во 12:00 часот, со направен пресек на договори за кредит од 25.03.2022 година (сметано од 00:01 часот) до 14.04.2022 година (сметано до 23:59 часот);
- Вторите шест вредносни ваучери, односно еден вредносен ваучер од 30.000,00 денари, два вредносни ваучери од 10.000,00 денари и три вредносни ваучери од 5.000,00 денари ќе се извлекуваат на 06.05.2022 година во 12:00 часот, со направен пресек на договори за кредит од 25.03.2022 година (сметано од 00:01 часот) до 05.05.2022 година (сметано до 23:59 часот);
- Третите шест вредносни ваучери, односно еден вредносен ваучер од 30.000,00 денари, два вредносни ваучери од 10.000,00 денари и три вредносни ваучери од 5.000,00 денари ќе се извлекуваат на 27.05.2022 година во 12:00 часот, со направен пресек на договори за кредит од 25.03.2022 година (сметано од 00:01 часот) до 24.05.2022 година (сметано до 23:59 часот).

Во извлекувањето на Наградата ќе учествуваат сите броеви на кредит кои произлегуваат од договори за кредит склучени најдоцна до 24.05.2022 година (23:59 часот), освен оние броеви за кои кредитокорисникот побарал изземање од учество во Наградната игра.

4.3. Начин на извлекување

Добитниците на Наградата ќе се изберат по случаен избор на број на кредит, од базата на регистрирани броеви на кредит кои стекнале право на учество во Наградната игра.

Приредувачот на испечатени ливчиња ќе ги испише: името, презимето и бројот на кредит на секој учесник. Потоа, од голем сад овластеното лице назначено од приредувачот, по случаен избор физички ќе ги извлече наградните добитници. Извлекувањето ќе се одржи во просториите на приредувачот на адреса бул. Интернационални бригади бр.15 влез 2 кат 7 во Гази Баба - Скопје каде што како присутни освен овластеното лице-извлекувач на наградите ќе има и жири комисија составена од три члена. Жири комисијата ќе обезбеди и ќе се погрижи за регуларно и ефикасно извршување на процесот, а за спроведениот процес на извлекување ќе состави записник.

За секој извлечен добитник ќе се извлече и еден резервен добитник. Доколку се појави пречка за доделување на наградата на добитникот, наградата ќе ја добие првиот резервен добитник.

Извлекувањето на вредносните наградни ваучери, ќе се врши во просториите на Приредувачот на ул. Интернационални Бригади бр.15 кат 7 Скопје. **Извлекувањето на вредносните наградни ваучери ќе се прикажува во реално време, преку видео врска (live stream) која ќе се прикажува на Facebook профилот на Приредувачот https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py_c. Исто така, приредувачот на наградната игра ќе врши дополнително снимање на процесот на извлекување на наградите кој потоа ќе го објави на својата официјална веб страна а исто така и на фејсбук страната и ќе го чува во својата видео архива 6 месеци од денот на извлекувањето.**

Надзор и контрола над извлекувањето на Наградата ќе врши комисија составена од тројца вработени кај Приредувачот.

4.4. Објавување на резултатите

Добитниците на вредносните наградни ваучери ќе бидат објавени на официјалната веб страна на Приредувачот -<https://flexcredit.mk/> и Facebook профилот https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py_c во рок од три дена од денот на извлекувањето.

Добитниците ќе бидат објавени со име и презиме. Учесниците во Наградната игра, со самото учество во Наградната игра, се согласни доколку бидат избрани за добитник на Наградата, нивното име и презиме да бидат јавно објавени на горенаведените електронски медиуми.

4.5. Известување за избран добитник

Добитниците на вредносните наградни ваучери, за нивниот избор ќе бидат известени преку е-маил порака и телефонско известување.

4.6. Доделување на Наградата

Наградата ќе биде доделена на избраниот добитник, доколку истиот имал право на учество во Наградната игра и ако целосно ги почитувал Правилата на Наградната игра.

Приредувачот ќе го повика добитникот на Наградата во седиштето на Приредувачот заради подигнување на Наградниот ваучер како и да изврши негова верификација со приложување на валиден документ за идентификација.

Наградниот ваучер ќе му биде исплатен на добитникот на неговата лична трансакциска сметка на денот на подигнувањето на ваучерот, а Приредувачот е должен да го плати персоналниот данок на износот на ваучерот.

Добитникот на наградата е должен да се јави за подигнување на Наградата и верификација во седиштето на Приредувачот во рок од 5 дена од повикот за верификација и подигнување на Наградата.

Доколку Приредувачот не може да оствари контакт со добитникот, на податоците за контакт со кои располага Приредувачот, а дадени од страна на добитникот како кредитокорисник, како и кога Приредувачот нема да добие барање/известување од страна на добитникот за пролонгирање на тука предвидениот рок, во тој случај, резервниот добитник ќе се земе како примарен добитник и ќе ја добие Наградата.

Доделувањето на Наградата ќе се врши во рок не подолг од 60 дена од денот на објавувањето на добитникот.

Доколку добитникот се откаже од наградата од која било причина, должен е за тоа да го известува Приредувачот. Во тој случај, резервниот добитник ќе се земе како примарен добитник и ќе ја добие Наградата.

5. СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Со пополнување на апликацијата за кредит со 0% камата во износ од 5.000 денари до 12.000 денари, потрошувачки кредит на рати во износ од 5.000 денари до 150.000 денари и кредит до плата во износ од 5.000 денари до 20.000 денари и бизнис кредит во износ од 15.000 денари до 150.000 денари согласно точка 2.1 од овие Правила, учесниците се согласни да ги дадат своите лични податоци на Приредувачот на Наградната игра, вклучувајќи: име, презиме, адреса на живеење, ЕМБГ, број на документ за лична идентификација, ЕЗБО од здравствена легитимација/книшка, телефонски број, е-маил адреса и сл. како податоци кои се неопходни за одобрување на кредит.

Личните податоци од добитникот се обработуваат заради проверка на правото за учество во Наградната игра и за доделување на Наградата.

Личните податоци на учесниците нема да се користат за други цели, освен со изречна согласност на учесникот дадена на Приредувачот.

Приредувачот на Наградната игра се обврзува дека личните податоци ќе ги обработува и чува согласно законот за Спечување перење пари и финансирање на тероризам и Законот за заштита на лични податоци.

6. ПРАВО НА ПРИГОВОР

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на добитникот на Наградата да поднесе приговор во писмена форма до Приредувачот на Наградната игра, кој е должен во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на приговорот, писмено да одговори на добиениот приговор.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Откажување на Наградната игра

Приредувачот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, со поднесување на образложено барање и по добивање на одобрение од Министерството за финансии, согласно член 8 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри. За откажувањето на Наградната игра, Приредувачот е должен да ја известува јавноста преку дневниот печат или преку својата официјална веб страна, доколку настапат околности за кои Приредувачот не е одговорен, не можел да ги спречи, отстрани или избегне поради делување на виша сила.

7.2. Отстранување на евентуални спорови од Наградната игра

Во случај на евентуален спор помеѓу Приредувачот и учесниците истиот ќе се решава спогодбено преку медијација или на друг мирен начин, а во случај кога тоа не е можно ќе решава стварно надлежен суд во Скопје.

7.3. Прифаќање на Правилата

Лицата кои зеле учество во Наградната игра се претпоставува дека ги разбираат, се согласуваат и ги прифаќаат овие Правила. Овие Правила се задолжителни за учесниците и истите ќе бидат објавени и ќе се применуваат по добивање на дозвола од Министерот за финансии на Република Северна Македонија, а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за доделување на наградите.

ФЛЕКС КРЕДИТ ДОО Скопје
